

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 43 став (3) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 12 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 август 2021 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕ  
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА**

1. Барањето на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје УП1 бр.12-148/21 од 30 јули 2021 година за продолжување на лиценцата за пробна работа на малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ Пена со реф. бр. 407“ издадена со Одлука за издавање на лиценца за пробна работа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 214/19, 173/20, 65/21 и 98/21) СЕ ОДБИВА.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

**Образложение**

Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, со седиште на ул. Наум Наумовски - Борче бр. 40/КАТ 5-лок.13 Скопје-Центар (во понатамошниот текст: Друштво), на 30 јули 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Барање за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ Пена со реф. бр. 407“, преку која треба да ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија, УП1 бр.12-148/21 од 30 јули 2021 година.

Регулаторна комисија за енергетика, на Барања на Друштвото, соодветно има донесено Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за „МХЕЦ Пена со реф. бр. 407“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 194/19), Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за „МХЕЦ Пена со реф. бр. 407“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 214/19, 173/20, 65/21 и 98/21) и Одлука за одбивање на барање за продолжување на лиценца за пробна работа за „МХЕЦ Пена со реф. бр. 407“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 178/21).

Друштвото, како причина за побараното продолжување наведе дека поради општ административен застој во институциите и по одобрувањето на измени и дополнувања на проектот за инфраструктура од Министерството за транспорт и врски, во процес е уредување на имотно-правните односи со државата на локација на електроцентралата. Имено, поведени се постапки за пренамена за земјите и тоа пренамена на земјоделско земјиште во градежно земјиште преку електронскиот систем и пренамена на шумско земјиште во градежно земјиште пред Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Бидејќи овие постапки се водат долго време и истите нема да завршат во дополнителниот рок за пуштање во комерцијална работа на хидроцентралата (27 јули 2021 година), поднесено е барање за продолжување на рокот до Министерство за економија на 9 јуни 2021 година. Барањето е одобрено од комисијата на Министерството за економија, потпишано е од Министерот за економија и се чека официјално да помине на дневен ред на седница на Влада на Република Северна Македонија.

Како временски период за кој се побара продолжување Друштвото го наведе 5 октомври 2021 година, до кога е продолжен и рокот за комерцијална работа на малата хидроелектрана.

Во меѓувреме, на 30 јули 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика беше доставено Известувањето на Министерството за економија бр. 12-3654/1 од 30 јули 2021 година со кое се известува Регулаторната комисија за енергетика дека дополнителниот рок за почеток на комерцијална работа за локација 407 р. Пека на концесионерот ЦММ Енерџи Компани ДООЕЛ Скопје е продолжен до 5 октомври 2021 година. Со ова Известување Министерството за економија го достави и заклучокот од 92-та седницана Владата на Република Северна Македонија одржана на 27 јули 2021 година.

Регулаторната комисија за енергетика ги ценеше следните наводи и документи:

- Одлуката за издавање на лиценца за пробна работа за „МХЕЦ Пена со реф. бр. 407“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 214/19, 173/20, 65/21 и 98/21) беше со важност до 27 јули 2021 година.
- Друштвото го достави барањето за продолжување на лиценцата за пробна работа на 30 јули 2021 година, кога лиценцата беше веќе истечена.
- МЕМО ДООЕЛ Скопје на 28 јули 2021 година до ЦММ Енерџи Компани ДООЕЛ Скопје достави Опомена пред раскинување на Договорот за условите и начинот за учество на пазарот на електрична енергија склучен помеѓу ЦММ Енерџи Компани ДООЕЛ Скопје и МЕМО ДООЕЛ Скопје.
- МЕМО ДООЕЛ Скопје на 28 јули 2021 година донесе Одлука за отфрлање на барањето за преземање на балансна одговорност на ЕНЕРГИА ГАС ЕНД ПАУЕР за ЦММ Енерџи Компани ДООЕЛ Скопје.
- МЕМО ДООЕЛ Скопје, како оператор на пазар на електрична енергија, на 29 јули 2021 година донесе Одлука за раскинување на Договорот за условите и начинот за учество на пазарот на електрична енергија склучен помеѓу ЦММ Енерџи Компани ДООЕЛ Скопје и МЕМО ДООЕЛ Скопје и бришење на учесник на пазарот од регистарот на учесници на пазарот.

Согласно член 43 став (3) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) лиценца за пробна работа се издава само еднаш со важност до девет месеци, со можност за нејзино продолжување под услови, на начин и во постапка утврдени со правилникот за лиценци од член 41 од овој закон, без плаќање на надоместок.

Во прилог 1 точка 4 од Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од „МХЕЦ Пена со реф. бр. 407 е утврдено дека датум на важење на лиценцата за пробна работа е 27 јули 2021 година, а Друштвото го поднесе барањето по истекот на крајниот датум на времетраењето на лиценцата.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна состојба, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1476/2 од 9 август 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на оваа одлука без одржување на подготвителна седница.

Регулаторната комисија за енергетика на 9 август 2021 година одржа седница на којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 43 став (3) од Законот за енергетика и член 12 од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за одбивање на барањето за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентра „МХЕЦ Пена со реф. бр. 407“ на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРџИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје.

Имајќи го предвид горенаведеното, како и фактот лиценцата за пробна работа на малата хидроелектрана „МХЕЦ Пена со реф. бр. 407“ беше истечена пред поднесување на барањето за нејзино продолжување, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 Бр. 12-148/21  
9 август 2021 година  
Скопје

Заменик претседател на  
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Enver Elmazi

Në bazë të nenit 24 paragrafi (1) pika 1) nënpika 17 dhe nenit 43 paragrafi (3) të Ligjit të Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 12 të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 9 gusht 2021, miratoi

**VENDIM  
PËR REFUZIMIN E KËRKESËS  
PËR VAZHDIMIN E LICENCËS SË PUNËS PROVË**

1. Kërkesa e Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë CMM “ENERGJI KOMPANI” SHPKNJ eksport-import Shkup PA1 nr.12-148/21, datë 30 korrik 2021, për vazhdimin e licencës së punës provë të Hidrocentralit të Vogël Elektrik “HCEV Pena me nr. ref. 407”, të lëshuar me Vendimin e Lëshimit e Licencës së Punës Provë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 214/ 19, 214/19, 173/20 dhe 98/21) REFUZOHET.
2. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

**PA1 nr. 12-148/21  
9 gusht 2021  
Shkup**

**Zëvendës Kryetari i  
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të  
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së  
Veriut**

**Enver Elmazi**